

SOU Gimnazija "Goce Del~ev"

- Kumanovo -

ul. "Pero ^i~o" br. 31A

tel/(031) 421-079 faks 437 086

gdku10@yahoo.com



Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2018/2019 година во Република Македонија на Министерството за образование и наука, СОУ Гимназија „Гоце Делчев“ Куманово, објавува

И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С за запишување ученици во учебната 2018/2019 година

1. Во ПРВА година ќе се запишат 374 ученици во 11 паралелки (340 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на српски јазик) според наставните планови и програми за:

А) Гимназиско образование – 374 ученици, 11 паралелки, 60 минимум поени

Македонска 340 ученици 10 паралелки

Српска 34 ученици 1 паралелка

Минимум потребни поени за упис во СОУ ГИМНАЗИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ КУМАНОВО СЕ **60 ПОЕНИ.**

2. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

- да имаат завршено основно образование;
- да не се постари од 17 години;
- да се определиле за план и програма за гимназиско образование;
- да ги исполнуваат критериумите утврдени со Конкурсот

Право на бесплатен превоз и сместување немаат ученици кои ќе изберат вид на образование надвор од општината односно регионот а истото е застапено во општината односно регионот.

Ученици од ромска етничка заедница можат да се запишат во училиштето ако имаат 10% помалку поени од бројот на поени предвидени согласно Конкурсот.

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

- пријава за запишување (се подигнува во училиштето и истата е бесплатна)
- оригинални свидетелства од VI од IX одделение;
- дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од (мајчин јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за структурата односно изборното подрачје);
- извод од матична книга на родените (без оглед на датумот на издавањето)

4. КОНКУРСНИ РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците се врши во еден уписан рок со две пријавувања во месец јуни

На 18 и 19 јуни 2018 год. --- прво пријавување и запишување на ученици
во јунскиот уписан рок

На 20 јуни 2018 год. ---- резултатите од запишување и објавување
слободни места

На 22 јуни 2018 год. - квалификационо тестирање

На 25 јуни 2018 год. - резултати од квалификационо тестирање

По објавување на ранг листите со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 48 часа.

На 28 јуни 2018 год - второ пријавување и запишување на ученици
во јунскиот испитен рок

На 29 јуни 2018 година --- резултати од запишувањето и објавување
слободни места

За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, се организира втор уписан рок во месец август, во училиштата во кои има слободни места после јунскиот рок.

На 23 август 2018 год.--- пријавување и запишување на учениците во
августовскиот рок

На 24 август 2018 год. --- резултати од запишување на учениците и
објавување слободни места

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИ

Критериуми за избор на учениците се:

- среден успех на ученикот од VI до IX одделение;
- среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (македонски јазик, странски јазик и два предмети што се од значење за струката);
- дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од Министерство за образование и наука) по македонски јазик, странски јазик и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;
- средна вредност од поени добиени за поведење.

Во училиштата каде што се пријавуваат поголем број ученици од планираниот број со еднаков број поени, ќе се организира квалификационо тестирање од предметите значајни за структурата.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место).

На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени. 47 За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени.

Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4).

Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени. Утврдениот број минимум поени за првото пријавување, се составен дел на овој Конкурс.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Македонија, а едно, две или три одделенија (VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

Пријавувањето се врши лично од ученикот т.е. родителот т.е. старателот.

Приемот на документите ќе се врши од 07-15 часот.

Документите не се праќаат по пошта.

Учениците кои ја повторувале годината со завршувањето на наставната година, да се запишат во првиот уписан рок. Повторувачите се запишуваат во рамките на законски утврдениот број на ученици во паралелката.

Учениците кои не се примени имаат право на приговор во рок од 24 часа по истакнување на резултатите на огласна табла до Училишна комисија.

11.04.2018 година

Претседател
на Училишна комисија

Марија Тодоровска

